

ИЗРАЕЛ

07.03-11.03.2023



ИЗРАЕЛ - Земја каде се преплетуваат минатото и сегашноста, земја неверојатно разновидна и многу драматична. Иако по површина е мала, оваа земја е од непроценливо значење за припадниците на трите најголеми светски религии, бидејќи во Израел се вкрстуваат патиштата на Еврејските, Муслиманските и Христијанските Ации. Не случајно го добила името „Света земја“, бидејќи нејзината суштина се базира на духовната традиција. Израел е една од најфасцинантните, најинтригирачки и најсложени земји во светот. Географски е мала, но општествено, историски и геополитички претставува единствена асоцијација на контрастни атрибути меѓу народите и културите во светот. Тел Авив, Витлеем, Мртво Море и реката Јордан, Виа Долороса, Кумран и Масада се само дел од она за што вреди да се види и доживее оваа, по многу нешта специфична земја на фасцинантни градови, како оние создадени пред Христос па се до денешните метрополи, земја на восхитувачки културно-археолошки локалитети, неверојатни историски случувања кои личат на легенди, земја на инспиративни пејсажи.. Средбата со Израел во живо е патување за сите оние кои сакаат да знаат, да доживеат..за авантуристи кои ги препознаваат културните вредности без предрасуди, за оние кои сакаат да го обиколат светот..И уште нешто, Израел е денеска модерна земја со исклучителна убавина и велелепно наследство која ја посетуваат милиони туристи од целиот свет.

1 ден 07.03.2023 | СКОПЈЕ-СОЛУН-ТЕЛ АВИВ

Во однапред договорено време околу полноќ, со организиран трансфер се упатуваме кон аеродромот во Софија за директниот лет кон Тел Авив во 06:50 часот со авиокомпанијата **Wizz Air** Слетување на аеродромот во Тел Авив во 09:20 часот локално време. По завршување на пасошка и царинска контрола, со организиран трансфер се упатуваме градот **Ерусалим**. Овде ќе ја посетиме Гетсиманската градина, базиликата на страдањето **Христово** и **Црквата на Вознесението** на пресвета Богородица. Ќе прошетаме по стариот град на Ерусалем, кој е сместен во срцето на Ерусалем, а се смета за најсветото место во христијанскиот свет. Градот е Поделен е на четири дела: христијански, муслимански, еврејски и ерменски. Сите заедно егзистираат на простор од еден квадратен километар. Ќе одиме долж **Via Dolorosa** – мачниот пат кој го поминал на Исус, се' до местото на неговото распнување. Од таму доаѓаме до храмот на Распетието, каде што се случил најважниот момент од христијанската историја - Воскресението на Спасителот. Ќе го посетиме и **Гробот Христов**, **Голготата** и каменот на **Помазанието**. Ќе продолжиме кон планината Сион, собата на последната вечера, гробот на **Кралот Давид**, и манастирот на **Успението**, Црквата на **Вознесението** (изградена на местото каде постоела куќата на **Свети Јован крстител**, каде што **Пресвета Богородица** живеела по распнувањето на Исус), Еврејскиот квартал, улицата **Кардо**, сингогата **Рамбам**, западниот ѕид. Сместување во хотелот во **Рамала**. Вечера во хотел. **Ноќевање**.

2 ден 08.03.2023 | ИЗРАЕЛ

Појадок во хотел. Ден предвиден за посета на **Вади келт**, Манастирот на **Свети Ѓорѓи ХОЗЕВИТ** во јудејската пустина, Ерихон - најстариот град на планетата и планината на искушението со посета на истоимениот манастир. Следно на денешната агенда е Светата река Јордан и посета на **Мртво Море**. Вбраќање во хотел. Вечера во хотел. **Ноќевање**.

3 ден 09.03.2022 | ИЗРАЕЛ

Појадок во хотел. Денешниот ден е предвиден за разглед на **Витлеем** – градот на кралот. Витлеем е мал град во кој што бил роден Исус. Во превод, името на **Витлеем** значи “куќата на лебот”. Тука на маргините на универзумот, во топлите мали штали се роди Спасителот, поради тоа што, светото семејство не можеше да најде сместување на друго место. Тука тројцата кралеви дојдоа да го поздрават кралот на универзумот и прв пат мудреците го видоа Спасителот на светот. На плоштадот во Витлеем се наоѓа големата црква на Рождеството, која ќе ја посетиме и каде ќе присуствуваме на света литургија. . Посета на Еин Карем(доколку дозволува времето) - родното место на Свети Јован, еден од најубавите делови на Ерусалем со голем број на манастири. Еден од нив е **Францисканскиот манастир** каде се наоѓа изворот на **Свети Јован крстител**. Овде ќе имаме можност да се осветиме во светата вода. Вбраќање во хотел. Вечера во хотел. **Ноќевање**.

4 ден 10.03.2022 | ИЗРАЕЛ

Појадок во хотел. Посета на црквата на **Благовестието** - импресивен споменик на христијанското наследство. Тука ќе се одржи празнична церемонија посветена на денот на светото Благовестие. Посета на Назарет, кој е познат во светот како градот каде живеела светата фамилија: Марија, Јозеф и Исус во својата најрана возраст. Тоа е место за ацилак за христијаните од сите страни на светот. Некогаш Назарет беше мало село, а сега е најголемиот арапски град, со христијанско и муслиманско население. Ќе ја посетиме **Кана Галилејска** - црквата посветена на чудата на Исус. Вбраќање во хотел. Вечера во хотел. **Ноќевање**.

5 ден 11.03.2022 | ТЕЛ АВИВ-АТИНА-СОЛУН

Појадок и одјавување од хотелот. Со организиран трансфер се упатуваме кон **Тел Авив**. Ќе го посетиме **Јафа** или **Јафо**, дел од Тел Авив кој во старите времиња бил град освојуван од Александар Македонски, **Ричард-Лавовско срце** и **Наполеон**. Ќе ја посетиме црквата **Св.Петар** и тврдината. Следува трансфер до аеродромот во Тел Авив. Летот кон Солун (преку Атина) е во 20:10 часот локално време, со авиокомпанијата **Aegean Airlines**. Слетување во Атина 22:20 часот локално време. Поврзаниот лет кон Солун (A3136) е во 23:15 часот по локално време. Пристигнување на аеродромот во **Солун** во 00:10 часот (12.03.2023). По завршување на пасошки и царински формалности, со организиран трансфер се упатуваме кон **Скопје**.



ЦЕНА ПО ЛИЦЕ ВО ДВОКРЕВЕТНА СОБА: 690€

Пакет цената е изразена по лице, при што истата вклучува:

- ✓ Организиран трансфер на релација Скопје-Солун(аеродром)-Скопје;
- ✓ Повратен авионски билет на релација Солун-Тел Авив-Солун;
- ✓ Кабински багаж до 8кг и димензии 40x30x20 (ранец);
- ✓ 4 ноќевања со појадок и вечера во хотел со 4*;
- ✓ Организација на програмата со сите наведени трансфери и посети;
- ✓ Придружник на групата.

Пакет цената НЕ вклучува:

- ✗ Аеродромски такси: 130€;
- ✗ Чекиран багаж до 23кг: 83€;
- ✗ Посета на ресторан во Галилеја (рибно мени): 45€;
- ✗ Возење со жичара до манастирот на Искушението 30€ (пакет: ручек + влез во Мртво Море: 60€);
- ✗ Бакшиши за водичи и возачи: 60€;
- ✗ Патничко осигурување.

Напомени:

- Понудата е подготвена при минимум 10 пријавени лица;
- Агенцијата го задржува правото за промена на наведената цена, во случај на промена на набавните цени од страна на авиокомпанијата, хотелот или трансфер услугите;
- Агенцијата го задржува правото за отказ на патувањето најдоцна до 7 дена пред датумот предвиден за реализација, во случај да нема доволен број на пријавени лица.

